


МЕЦЕНАСТВОТО И СПОНЗОРСТВОТО В КУЛТУРАТА

ДЕСТИМУЛАТИВНИ ЗАКОНИ
ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО КУЛТУРАТА

КАТЕРИНА БОГОЕВА

Вложувањето пари во културата на Македонија, обезбедувањето финансиски средства од домашни или странски извори и начинот на кој тоа го регулира државата, од време-навреме, под различни наслови и формулатии, но со скоро секогаш со ист, по многу што сличен состав на учесниците, како тема се пласира во јавноста, без информации за конечна промена во постоечката законска регулатива и донесување на нови неопходни закони. Законската регулатива во Македонија, споредена со другите земји што се земаат за пример во регулирањето на спонзорството и меценатството, се уште се смета повеќе за коиница во стимулирањето на граѓаните да вложуваат во културата како поединци или преку приватните претпријатија, отколку за инструмент преку кој би се влијаело на развојот на заедницата.

Последното случување на тема „Меценатството и спонзорството во областа на културата: законодавството и практиките во Франција и Македонија“, еднодневниот семинар кој минатата недела се одржа во Скопје, уште еднаш го потврди фактот дека повеќе од неопходна е промената на законската регулатива, но дека добрата волја и конкретните барања се уште висат во воздух и се преповторуваат од собир на собир, со извесни дополнувања за нови негативни искуства, чекајќи некого конечно да пресече. Француското искуство кое во оваа прилика, пред присутните македонски претставници на државите и локалните институции, деловниот свет и графанските организации го презентираше Франсоа Еленбах, експерт од Министерството за култура и комуникации, говори дека клучот за решавање на проблемот треба да биде во вистиските раце, кај претседателот на држава и премиерот, од каде што и произлегле иницијативите за донесување на закон за меценатство и филантропија во 2003 година. Нивните искуства досега се позитивни, законот им обезбедува значителни даночни отнесувања на вложувачите во културата, низ разни форми се поттикнуваат поединците и претпријатијата, се сензibilizирајќи јавноста, се отвараат фондацији за клубови на медини и др. односно, овозможено е во културата практично да вложуваат и државата и граѓаните.

Овие искуства ги потврдија и претходно, во слични прилики јавно искажаниите барања, за донесување на фамозниот закон за спонзорство во Македонија, директно да се заложат надлежните.

„Проблемот ќе почне да се решава кога на ваков собир ќе седнат заедно министрите за култура и финансии, а не претставниците на административните служби. Во Македонија тоа се уште не се случило“ - посочи Оливер Белопета, директорот на Скопскиот Цезар фестивал, кој како и во неколку наврати претходно, понуди и практични предлози, овојпат формираше на екипи од двете министерства кои ќе работат интензивно на примената на даночни отнесувања според постоечките меѓународни искуства.

Крсто Скубев од Македонската опера и балет, наведе практички примери на ограничувања во областа на финансирање во културата и на проблемите со законската регулатива при увоз на донирали инструменти од странство, по што предложи, на темата од семинарот да се одржи и седница на Владата, а пак Рефет Абази од Детскиот театарски центар, премиерот Владо Бучковски да го ангажира францускиот експерт во надминување на напластениот проблем.

Културата во Македонија, преку ресортното Министерство и директно во институции, според податоците од изминатите 5 години, презентирани од заменик-министерката за култура Мел помени Корнети добива годишно донацији, чија вредност, со одредени осцилации, изнесува околу 10% во споредба со средствата од буџетот наменети за реализација на програмите. Странските донацији се ослободени од плаќање ДДВ, а познато е дека постојат одредени даночни повластвувања (ослободување во даночниот биланс до 3% од вкупниот приход), под услови што средствата да се вложени во полза на јавни установи-финансиирани од буџетот). Той процент Корнети го

областа на културата)“ - смеѓу другото заменик-министер за култура Корнети.

Семинарот за фисисира културата отвори и низа прашања: за општествената ворност на претпријатија одговорноста на деловниот тор кон културата, за под на севкупната свест кај насе-то дека вложувањето е по-на придобивка за сите граѓани во останатите сектори во општество, но укажа и на потребите: разграничување одредени пако на пример дека овие вложувања не се ниту меѓу културата и спонзорството. Ова, кога потребата од сериозно разви-вање на мотивите за вложување на културата на одредени сектори од деловниот свет, го ис-прахитектот Живко Поповски.

Во оваа прилика, дел од иницијативата констатира дека аз имам законска поставена: Македонија покажува дека вата нема доверба кон граѓаните постоечкото ниво мократичност во финансии во културата, дека најголем новник за состојбите е Министерството за култура, но и да надминување на состојбите ребен поголема меѓусебна и заинтересираните (Николаевски - издавач).

„Државата, а не само редовното министерство нема си скиски закони за вложување на културата, спонзорството економски стимулирано и не е доволно ефикасно. Споредите не се заинтересираат вложувањето во процеси на се-вање на уметнички делови на ликовната уметност и пошироко, поради иницијативите на буџетските стави, уметниците многу немаат можност да обезбедат услови за работа,“ - исказа историчарката на уметностите де Пешева, која отвори едно прашање, потреба од ризирање на вредноста на никичките дела кои се создадени по барање на спонзорите.

Во Франција клучни иницијатори во донесување на потребниот закон, биле претседателот на држава и премиерот

иницијативи не се децидно одбиваат, сугерирано е за пак да се продолжат анализи, главно, поради комплексните проблеми со формирањето на државниот буџет, како и поради одредени услови поставени од меѓународните финансиски институции, со кои како држава, склучуваме големи аранжмани. Министерството, се разбира, континуирано го поставува барањето за царински и даночни повластвувања, а веруваме, дека околностите, од кои ќе зависи нивното прифаќање, се менуваат во позитивна насока, што секако ќе зависи од ефикасните реформи во економската сфера и во правосудството (има одредени стравувања од ненаменско користење, коруптивни форми на однесување - повеќе како претпоставки, отколку како практика, барем во

КАДЕ СЕ ДОНИРААТ ПАРИТЕ
ЗАШТИТА, ЕКСПЕРТСКА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ

БАНКА УНЕСКО, КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА, ФИООМ, Амбасада на

САД, Германија и Франција главно преку обуки, експертска и техничка помош, од компаниите: Телеком, Тутунски комбинат Скопје, Електростопанство на Македонија и други“, вели Мел помени Корнети, заменик-министр за култура на Македонија.

Голем дел од донираниите средства се искористени за заштита-санација на споменици на културата, за спроведување на процесот на децентрализација, за техничко опремување на институции, а не е мал и придонесот во вид на обука, студиски програми и слично.

Во Македонија на полето на културата најмногу донираат: Советот на Европа, Светската



Фондацијата Институт отворено општество – Македонија во рамки на проектот

Набљудување на спроведувањето на децентрализацијата

објавува

КОНКУРС

за пријавување на кандидати – членови на невладини организации заинтересирани да бидат обучени за идни набљудувачи на спроведувањето на децентрализацијата во областа на финансирањето и урбанизмот

Опис на проектот:

Проектот „Набљудување на спроведувањето на децентрализацијата“ кој се спроведува во рамки на Програмата за реформа на јавната администрација на ФИООМ има за цел да придонесе кон ефикасен, транспарентен и отворен процес на децентрализација преку: (1) набљудување на спроведувањето на процесот на децентрализација во областа на финансирањето и урбанизмот, (2) подготовкa на извешташи од набљудувањето и јавно информирање и (3) алармирање во итни случаи. Спроведувањето на децентрализацијата во областа на финансирањето и урбанизмот ќе се набљудува од аспект на реалното пренесување на надлежностите од централно на локално ниво како и од аспект на извршување и реализација на овие надлежности од страна на локалните власти. Избраниот пилот општински каде ќе отпочне да се спроведува набљудувањето се: Битола, Боговиње, Гевгелија, Дебар, Кавадарци, Карбинци, Куманово, Осломеј, Охрид, Шуто Оризари, Тетово, Штип. Проектот ќе се реализира во соработка со ЗЕЛС, локални невладини организации и Центрите за поддршка на НВО.

Право на пријавување имаат кандидати кои ги исполнуваат следниве услови:

- Активни членови во невладини организации кои се од (или гравитираат кон) општините спроведувањето, а се номинирани од локални невладини организации;
- Државјани на Република Македонија;
- Имаат завршено високо образование од област на економија, право, архитектура или градежништво.

Предност ќе имаат оние кандидати кои:

- Имаат продлабочени знаења за системот на локалната самоуправа и моделите на граѓанско учество во процесот на креирање политики и донесување одлуки на локално ниво;
- Имаат претходно искуство во работа на проекти кои се занимавале со набљудување.

Потребни документи за пријавување:

1. Биографија;
2. Доказ за завршено високо образование;
3. Писмо за мотивација;
4. Номинација (потврда) од невладината организација каде што членуваат;
5. Листа на релевантни проекти реализирани од локалната невладина организација во кои учествувал кандидатот;
6. Други документи кои сметате дека ќе придонесат за подобра оценка на пријавата (не е задолжително).

По извршената прелиминарна селекција на пријавените кандидати, ФИООМ ќе организира обука за системот на локална самоуправа со посебен акцент на надлежностите од областа на урбанизмот и финансирањето согласно новите законски решенија. По оваа обука кандидатите ќе бидат тестирали со што ќе се изврши конечната селекција на идните набљудувачи кои во рамки на проектот ќе продолжат да ја следат обуката за техники и методологија на набљудување и известување. Обучените набљудувачи ќе започнат со набљудувањето од јануари 2006 година.

Ке бидат разгледувани само барањата со приложена комплетна документација.

Рокот за пријавување е 12 октомври 2005

Потребните документи треба да бидат доставени до: Фондација Институт отворено општество – Македонија (со назнака: за конкурс Набљудување на децентрализацијата), адреса: бул. „Јане Сандански“ бр.111, п.фах 378, 1000 Скопје.

Изложба

Симболите на милениумските карпи на платната на Александар Настески

ТЕТОВО

Во фоајето на Центарот за култура „Ильо Антевски Смок“ во саботата навечер беше отворена изложба на академскиот сликар од Тетово Александар Настески. Изложени се 20-тина платни во акрил техника со песок и мов. На отворањето присуствува голем број сограѓани на сликарот кој овој пат има можност да се соочат со нов излив на сликарското творештво на Настески - знаци и симболи во вид на куполи, крстови, стапалки на луѓе и животни, сончеви тркала, гравири и друго настапат во дамнешни времиња втиснати во милениумски карпи.



„Извештајот ќе претставува магична проштетка низ универзитетот на постоењето“, рече ликот на критичар Велимир Цветковски, кој официјално изложбата ја прогласи за отворена.

Академскиот сликар Александар Настески досега има повеќе од 20 самостојни изложби во земјата и странство. Учествувал на меѓународни изложби во Париз, Кањ-Сур-Мер. В рамките на ДЛУМ и ДЛУТ им многу заеднички настапи. (Г.Е.)

МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

КОНЦЕРТ СО ГОСТИ ОД ГЕРМАНИЈА И ОД АЛБАНИЈА

Македонската филхармонија новата концертна сезона ќе ја почне со симфониски концерт во соработка со Швајцарската амбасада во Скопје, кој ќе се одржи вечерва во Домот на АРМ со почеток во 20 часот. Диригент е Инго Бекер од Германија, а како солист на пијано ќе се претстави Ардита Статовци од Албанија. Ќе бидат изведени: музика од балетот „Заспаната убавица“ од Чайковски, Војнички марш бр.1 од Елгар, „Рапсодија во сино“ од Гершвин и Симфонијата бр. 8 во Гед-дур од Дворжак.

Пијанистката Ардита Статовци е родена во Косово, доколку своето основно и средно музичко образование го завршила во Приштина. Од 1990 година Друштвото на музичките театри од Виена ќе овозможи на Статовци да ги заврши музичкото образование во Австрија. Настанува на концерти во многу земји, како солист и со оркестар. (Т.И.)